



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 15 февруари 2000
Скопје
Број 10
Год. LVI

Аконтацијата за 2000 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

234.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Зоран Васко Атанасов од с. Драгобраќите, во траење од 3 месеци.

II

Извршувањето на паричната казна им се замени со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Весна Томе Калајциска од Струга, во износ од 5.000,00 денари,

2. Јулија Стефо Мојсова од Струга, во износ од 5.000,00 денари,

3. Снежана Александар Мојсова од Струга, во износ од 5.000,00 денари.

4. Киро Никола Калајцески од Струга, во износ од 5.000,00 денари.

III

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Венко Живко Синадинов од Делчево, во траење од 3 месеци,

2. Благој Ѓорѓи Стојчевски од Велес, во траење од 3 месеци,

3. Сашо Борис Цветановски од Велес, во траење од 6 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-159
11 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

235.

Врз основа на член 6, а во врска со член 5, став 2 од Деловникот за организација, делокруг и начинот на работа на работните тела на Претседателот на Република Македонија донесувам

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ- ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.

– Сабит Кранли.

II

За член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се именува
– Сефер Максути – адвокат.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-174
10 февруари 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

236.

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за приватизација на државен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 25/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.02.2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОР НА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА НИКЕЛ, ЖЕЛЕЗО И АНТИМОН „ФЕНИ“ – КАВАДАРЦИ

1. За стратешки инвеститор на Рудници и индустрија за никел, железо и антимон „ФЕНИ“ – Кавадарци се избира GLENCORE INTERNATIONAL AG – SWITZERLAND.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-673/1
15 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

237.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр.19/95 и 55/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

УРЕДБА**ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата и кројот на униформата на полицијата, дополнителните делови на униформата и ознаките на униформата на полицајците во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството).

Член 2

Полицајците имаат работна униформа и униформа за извршување на посебни и специјални задачи.

За определени работни места во полицијата и за свечени прилики се носи свечена униформа. Работните места во полицијата на кои ќе се носи свечената униформа ги определува министерот за внатрешни работи.

Припадниците на резервниот состав на Министерството кога се ангажираат за извршување на определени работи од надлежност на Министерството, носат униформа за извршување на посебни задачи.

Полицајците, кои вршат работи и задачи на внатрешно обезбедување во објекти и на личности кои се обезбедуваат имаат и цивилна облека.

II. УНИФОРМА**1. Работна униформа****а) Работна униформа на полицајците****Член 3**

Работната униформа на полицајците се состои од: панталони, капа, беретка, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, вратоврска, џемпер, долна облека, шал, подкапа, виндјакна, кратка виндјакна, дводелен комплет за дожд, кожни ракавици, чевли со потенок ѓон, чевли со подебел ѓон, високи специјални чизми, волнени чорапи – доколеници и памучни чорапи.

Член 4

Деловите од работната униформа на полицајците го имаат следниот крој и боја:

1. Панталоните се изработуваат во темно сина боја во две варијанти: едни од материјал камгарн (45% волна и 55% полиестер) со тежина од 540 гр. на еден метар должина и другите од материјал тергал во состав (65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 330 гр. на еден метар должина.

Панталоните се со вообичаен крој и со три надворешни фалти. На предната страна има два коси џеба, а на задната лева еден хоризонтален со капак и потребен број гајки за ремен. На страничниот надворешен шев на панталоните има лента од егализир со широчина од 0,2 см. во светло сина боја.

Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 24 см, а од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со лента. На предниот внатрешен дел ногавиците се поставени со свилена постава.

2. Капата се изработува во две варијанти: една од камгарн во темно сина боја (45% волна и 55% полиестер) и другата од тергал темно сина боја (65% волна и 35% полиестер). Кројот на капата е "безбол" (капа со стреа). На предната страна на капата во средина има амблем везен на чоја во форма на штит, со димензии широчина 6,5 см. и висина 6 см. Подлогата на амблемот е извезена со конец од 100% свила во темно сина боја, а ловоровиот венец и ознаката РМ се извезени од 100% свила во златно-жолта боја (прилог број 1). Капата од внатрешната страна има постава, а на дното потница од 3,5 см. На задниот дел на капата има ластик, а на двете страни има отвори за проветрување.

За основниот кадар на полицијата капата на предниот горен дел има темно сина испуска во форма на буквата П.

За старешинскиот кадар (со чин мајор или повисок чин) капата на горниот преден дел има жолта испуска во форма на буквата П.

Капата на генералот на полицијата, освен наведените карактеристики за капите на старешинскиот кадар, на стреата има и везена бордура во форма на венец од лоровов лист во златно жолта боја од 100% свила, по 14 листови од секоја страна.

3. Беретката е изработена од чоја во темно сина боја. На предната страна од беретката на средината има везен амблем во форма на штит, со димензии широчина 5,5 см. и височина 5 см. Подлогата на амблемот е извезена со конец од 100% свила во темно сина боја, а ловоровиот венец и ознаката РМ се извезени со конец од 100% свила во златно жолта боја. На левата страна на беретката има два отвора за проветрување.

4. Кошулата со долги ракави е изработена од материјал оксфорд или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во светло сина боја. Јаката е со вишиен и превиткано поставен околувратник. Кошулата на предната страна по средина има лента широка 3,5 см, а се закопчува со тонирани копчиња со пречник од 1 до 1,2 см. Однапред на градите има два џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки од 12 до 14 см., а долги од 14 до 16

см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Кошулата има нараменици изработени од ист материјал, како и самата кошула. На десниот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5 x 2,5 см., изработен од чоја во темно сина боја, на кој со жолти букви е извезено ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента (прилог број 2). На левиот ракав од кошулата на растојание од 10 см од рамото е вшиен амблем со облик на штит со димензии 11,5 x 9,5 см, изработен од чоја со темно сина боја, на кој со жолти букви е извезена РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА, подвлечено со жолта линија по должина на целиот натпис, под која линија е извезено POLICE, најдолу се наоѓа жолт венец во чија средина е впишано РМ, а на целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента (прилог број 3).

5. Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот материјал и е со ист крој, како и кошулата со долги ракави.

6. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен крој и е изработена од 100% полиестер. На долниот крај ширината изнесува 9 см.

7. Џемперот е изработен во риб – плетка во темно сина боја (30% волна и 70% полиакрил). Џемперот се изработува во две варијанти: со рол јака со патент од 36 см и во "V" израз. Џемперот е појачан на адекватни места (ракав и рамо), со ткаен материјал (45% волна и 55% полиестер). На левата страна има џеб, а на рамото на џемперот еполети од ткаенина. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав има амблем, поставени на 10 см, од рамото.

8. Долната облека се состои од поткошула изработена од 100% памук и долги гаџи, изработени од 50% памук и 50% полиамид во темно сина или темно сива боја.

9. Шалот е изработен од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) со вообичаена широчина и должина, во темно сина боја.

10. Подкапата е изработена од волнено предиво (60% волна и 40% синтетика) во темно сина боја и е доволно долга да го заштитува вратот.

11. Винџакната е изработена од горотекс материјал во црна боја. На предниот дел има четири хоризонтални џеба, два на горниот дел и два на долниот дел. Винџакната на средина се закончува со двонасочен патент, покриен со лента со дриkerи. Во внатрешниот дел има влошка со патент, со можност за вадење. Јаката е припиена покрај вратот и во истата е сместена кулавка со можност за вадење. Врз левиот горен џеб има "чичка" - лента, за прикачување на еполета со ознака на чинот. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем поставени на 10 см, од рамото. На предниот и задниот дел под кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири (за проветрување). Преку задниот дел од винџакната во горниот дел од грбот со флуоросцентен конец е извезен натпис ПОЛИЦИЈА.

12. Кратката виндјакна е изработена од природна кожа, јагнешка напа со дебелина од 0,07 см. во оловно сина боја. На предниот дел има четири цеба, во горниот дел поставени хоризонтално, а во долниот косо. Горните цебови се закопчуваат со патент со должина од по 14 см. Виндјакната се закопчува со крупен двонасочен пластичен патент покриен со лента со дрикери. Јакната е "буби" со можност за прикачување на влошка од природно јагнешко крзно. Задниот дел од виндјакната е дополнет со две странични фалти, заради комодија. На рамењата има еполети со копче. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот амблем, поставени на 10 см. од рамото. Преку задниот дел од виндјакната во горниот дел од грбот со флуоросцентни букви има натпис ПОЛИЦИЈА. Од внатрешната страна виндјакната е обложена со постава од 100% вискоза. Со патент по целата должина се вградува проштепувана влошка од 100% вискоза, со потполнка со четири цеба. Во долниот дел од виндјакната се вградени два ластика со ширина од по 6 см. и должина од по 40 см.

13. Дводелниот комплет за дожд се состои од горен дел виндјакна и долен дел панталони, а е изработен од основен материјал микропорозивен полиамид со тежина од 115 гр. на 1 м². Горниот дел е од лежерен крој, на предниот дел долу има два нашиени цеба со капак. Горниот дел е сечен хоризонтално и е со двоен шев. На средина има лента и дрикери, распоредени на шест места. Јаката е стоечка и на неа фиксно е поставена кулавка. На левата страна во висина на градите, е пришиена "чичка" – лента за прикачување на еполетата со ознака на чинот. На десниот ракав има ознака ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, поставени на 10 см. од рамото. Задниот дел е дополнет со слободна сатла, сечена на пола со шев. Под сатлата има мрежест материјал за проветрување. Ракавот е од два дела, а долниот дел завршува со ластик. На предниот и задниот дел под кавадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири за проветрување.

Панталоните се со комотен крој, во горниот дел има два хоризонтални цеба, кои се закопчуваат на средина со "чичка" – лента. Во коланот е протнат ластик. Ногавиците се комотни и во долниот дел се закопчуваат со по два дрикера. Целиот комплет е без постава, а поради непропустливост, шевовите се швајцувани.

14. Кожните ракавици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

15. Чевлите со потенок фон се изработени од материјал говедска напа анилин црна боја, со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Постава на чевлите е од природен материјал козји анилин (шевро), а во предниот дел од кепер: платно. Фонот е гумиран од ПВЦ материјал, со следните карактеристики: анти-статичност (изолатор на електрична енергија), отпорност на масло и други деривати, отпорност на абене, не лизга, отпорност на висока и ниска температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ четири штира.

16. Чевлите со подебел фон се изработени од природен материјал говедска напа црна боја со дебелина од 0,14 до 0,16 см. Постава на чевлите е синтетички каширана со сунѓер дебел 0,3 см. Фонот е изработен од ист

материјал и ги има истите карактеристики, како и ѓонот на чевлите опишани во претходната точка. Чевлите се врзуваат со врвца која се протнува низ три шнира со окца.

17. Високите специјални чизми се изработени од природна хидрофобирана кожа, во црна боја. Кожата на чизмите е со дебелина од 0,22 до 0,24 см. Поставата е синтетички каширана со сунѓер. Помеѓу кожата и поставата се наоѓа мембрана која не пропушта вода, (комтек материјал). Ѓонот е од гума со вбризган ѓон од полиуретан "PU". Чизмите се врзуваат со врвци со помош на 4 пара отвори распоредени на предниот горен хоризонтален дел и со 5 пара канци, распоредени на предниот вертикален дел на чизмата.

18. Волнените чорапи-доколеници се изработуваат од фино, чешлано, боено, волнено предиво (50% волна и 50%) полиамид со вообичаен крој и во темно сина боја.

19. Памучните чорапи се изработуваат од 65% памук и 35% полиамид во темно сина боја.

б) Работна униформа на полицајките

Член 5

Работната униформа на полицајките се состои од виндјакна, кратка, виндјакна, панталони, здолниште, капа, беретка, џемпер, шал, подкапа, кожни ракавици, долна облека, кошула со долги ракави, кошула со кратки ракави, вратоврска, дводелен комплет за дожд, чевли-салонки, чевли со ластик, високи специјални чизми, хулахоп-чорапи, волнени чорапи – доколеници и чанта.

Член 6

Виндјакната, кратката виндјакна, панталоните, капата, беретката, џемперот, шалот, подкапата, кожните ракавици, долната облека, кошулата со долги ракави, кошулата со кратки ракави, вратоврската, дводелниот комплет за дожд и високите специјални чизми, се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед, како и соодветните делови од работната униформа на полицајците, со тоа што нивниот крој е приспособен според анатомската конституција на жената.

Другите делови од работната униформа за полицајките го имаат след- ниот крој и боја и тоа:

1. Здолништето е од камгарн темно сина боја со вообичаен крој, од задната страна има шлиц долг 20 см. со патент затворувач. Од внатрешната страна е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. На појасот има потребен број гајки за ремен и едно копче.

2. Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на прстите и петиците, во темно сина боја.

3. Чевлите-салонки се изработени од говедска напа црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 см. Поставата на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од

0,08 до 0,1 см. Гонот е од ребраст неолит со дебелина од 0,28 см – кедер со косина.

4. Чевлите со ластик се изработени од истиот материјал и боја, како и чевлите-салонки. Капакот на предниот дел од двете страни има ластик кој овозможува поголема флексибилност и удобност при повеќечасовно носење.

5. Чантата е изработена од црна галантериска кожа, приспособена за носење на соодветен прибор, а се носи и преку рамо.

2. Делови што припаѓаат покрај работната униформа на полицајците и полицајките

Член 7

Покрај работната униформа на полицајците и полицајките им припаѓа и широк ремен со шнола, тесен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за резервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола за батериска лампа и футрола за клучеви.

Широкиот ремен со шнола е од црна – бокс кожа, широк 5 см и поставен е со иста кожа црна боја со црна шнола за дворедно закопчување, зајакната од внатре со елипсовидна црна кожа со широчина 7 см, а должина 20 см.

Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изработен од галантериска кожа во црна боја со дебелина од 0,25 до 0,3 см.

Футролите за пиштол, резервната рамка, батериска лампа, клучеви и лисици за врзување се изработени од црна бокс кожа.

3. Свечена униформа

Член 8

Свечената униформа се состои од: сако, панталони, мантил, шапка, кошула со долги ракави, вратоврска, плитки чевли и чорапи.

Деловите од свечената униформа го имаат следниот крој и боја:

1. Сакото е изработено во темна сина боја од материјал (45% волна и 55% полиестер). Сакото е дворедно во каро облик, со четири метални копчиња во златно жолта боја. На предната страна во горниот и долниот дел има по два чеба со капаци. Задниот дел од палтото е сечен на средината и има шлиц. Ракавите во долниот дел се украсени со три ленти во златно жолта боја со широчина од по 1 см. На рамото има еполети, на десниот ракав натпис ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, поставени на 10 см од рамото.

На долниот дел од околувратникот на сакото на генералот на полиција на двата краја од лево и десно се извезени две гранчиња од ловоров лист во златно жолта боја од 100% свила, по едно на секоја страна.

2. Панталоните се изработени од истиот материјал и се со иста боја, како и сако со вообичаен крој со три фалти. На предната страна има два коси џеба, а на задната лева страна еден хоризонтален џеп со капак и потребниот број гајки за ремен. На страничниот шев од панталоните има две ленти од егализир во златно жолта боја во широчина од по 1 см и една тесна во средина со иста боја.

3. Мантилот е изработен од истиот материјал и со иста боја, како и сако и панталоните. Со рамна линија, прицврстен ракав и јака "буби". Мантилот се закопчува со шоб-лента. Во долниот дел напред има два коси џеба. Горниот дел напред и позади е со вишиена сатла со раб. Задниот дел е сечен на половина и има шлиц. Околу половината има колан со тока и потребен број гајки за прицврстување на коланот. На ракавите во долниот дел има три ленти во златно жолта боја со широчина од по 1 см. Должината на мантилот е до половина на листовите на нозете. На рамото има еполети, на десниот ракав натпис ПОЛИЦИЈА, а на левиот ракав амблем, поставени на 10 см од рамото.

4. Шапката е изработена од истиот материјал и боја, како и другите делови од свечената униформа. Сонцебранот е изработен од целулоид или сличен материјал во црна боја, со раб опшиен со кожа. На сонцебранот на околу 0,5 см од надворешниот раб е сошиен буритах во златно жолта боја широк 0,6 см. Подбрадникот на шапката е од ист материјал, како и сонцебранот со широчина од 1,6 см, а пред крајот има две гајки од ист материјал погодни за приспособување на должината на подбрадникот. Со краевите е прицврстен кон бортот со две копчиња од златно жолта боја, во пречник од по 1 см. Преку подбрадникот се става плетенка изработена од синтетичко влакно со златно жолта боја. Данцетот на шапката е опшиен со ширит златно жолта боја, со широчина од 0,2 см. Однапред на средината на бортот се носи ознака во сребрено бела боја во форма на штит со димензии 5,5 x 5 см во чија средина е поставена ознака во форма на круг со дијаметар 3 см со златно жолта боја со ловоров венец и во средината впишано РМ (прилог број 4). На дното на шапката има потница во широчина од 4 см.

Шапката на генералот за полиција, освен претходно наведените карактеристики, има и ловорови листови извезени на сонцебранот.

5. Кошулата е со долги ракави и со бела боја, изработена од пуплин или друга слична ткаенина (67% памук и 33% синтетика) со вообичаен крој. Ракавите се вообичаени во рачниот појас со две копчиња на манжетните.

6. Вратоврската е свилена на врзување со темно сина боја и вообичаен крој.

7. Плитките чевли се изработуваат од природна кожа во црна боја.

8. Чорапите се во црна боја и истите се изработени од 65% памучно мерцелизирано боено предиво и 35% полиамид.

4. Униформа за извршување на посебни и специјални задачи

Член 9

За извршување на посебни и специјални задачи полицајците користат посебни униформи на кои кројот и бојата зависат од природата и карактерот на тие задачи.

За извршување на посебните и специјални задачи постојат следните униформи и тоа: маскирна униформа, бела униформа за зимски услови, планинарска униформа, скијачка униформа, кожна униформа за моторциклисти и униформа за посадите на оклопните транспортери.

Член 10

Униформите за извршување на посебните и специјалните задачи го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Маскирната униформа е изработена од црно или шарено маскирно платно (50% памук и 50% синтетика) со стандарден крој и се состои од: маскирна виндјакна со влошка, маскирни панталони со прерамки и влошка, маскирни памучни панталони, маскирна волнена блуза со рол јака, маскирна волнена блуза со отвор во форма на буквата О, маскирна кошула со кратки ракави, памучна маица со темно сина, или црна боја со кратки ракави, памучна маскирна маица со кратки ракави, памучна подкошула темно сина боја, памучни долги гаџи, маскирни ракавици со пет прсти од импрегнирано памучно платно со влошка, маскирна капа, беретка со црна или зелена боја, маскирна волнена подкапа, волнени чорапи-доколеници, зелени памучни чорапи и маскирна влошка за шлем.

Другите дополнителни делови на маскирната униформа се изработени од кожа црна боја и тоа: футрола-држач за батериска лампа, за хемиски спреј и навлака за прибор и прва медицинска помош.

Маскирната униформа покрај со маскирната капа, се носи и со беретка со црна или зелена боја изработена од чоја. Внатрешниот дел на беретката е обложен со платно, а долниот раб е опшиен со црна кожна лента.

На десниот ракав на виндјакната од маскирната униформа за полицајците и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5 x 2,5 см, изработен од чоја во темно сина боја, на кој со жолти букви е извезено ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента, како кај прилог број 2. На левиот ракав на виндјакната од маскирната униформа на полицајците и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен амблем со облик на штит со димензии 11,5 x 9,5 см изработен од чоја со темно сина боја, на кој со жолти букви е извезено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА подвлечено со жолта линија по должината на целиот натпис, под која линија е извезено POLICE. Најдолу се наоѓа жолт венец во чија средина е впишано РМ, а на целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезена жолта лента, како кај прилог број 3.

На десниот ракав на виндјакната од маскирната униформа на полицајците – припадници на единицата за извршување на специјални задачи и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен правоаголен амблем со димензии 10,5 x 2,5 см, изработен од чоја со светло сина боја на кој со бели букви е извезено СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е опшиена жолта лента (прилог број 5). На левиот ракав на виндјакната од маскирната униформа на полицајците – припадници на единицата за извршување на специјални задачи и на маскирната кошула со кратки ракави на растојание од 10 см од горниот раб на ракавот е вшиен амблем во облик на штит со димензии 11 x 9,5 см изработен од чоја со светло сина боја на кој со жолти букви е извезена РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ подвлечено со жолта линија по должина на целиот натпис, под која линија е извезено SPECIAL POLICE FORCE, а под тоа со големи букви е извезено "ТИГАР". Под сите натписи во комбинација од бела, кафеава, црвена и жолта боја е извезена глава на тигар, под него две молњи со жолта боја, а целиот амблем на растојание од 0,5 см од надворешниот раб е извезен со жолта лента (прилог број 6). Овој амблем во намалена форма со димензии 5,5 x 4 см, или амблемот во форма на круг изработен од чоја во темно сина боја со дијаметар 4 см, со извезен лавов венц во златно жолта боја и во средина впишано РМ, се вшиени на маскирната капа (прилог бр.7). На десната страна од црната или зелената беретка е поставена значка во форма на штит со извезена глава на тигар со димензии 3 x 3 см (прилог бр.8).

На капакот од горниот лев џеб од маскирната виндјакна со вложка на полицајците и полицајците – припадниците на единиците за извршување на специјални задачи и од маскирната кошула со кратки ракави е пришиена "чичка" – лента за прикачување на еполета со ознака на чинот.

2. Белата униформа за зимски услови се состои од: виндјакна со кулавка, панталони и ракавици. Изработена е од платно во бела боја и приспособена за облекување преку маскирната или друга униформа.

3. Планинарската униформа се состои од: ветровка, панталони пумпарици, волнени чорапи доколеници и надколеници, волнена планинска капа, фланелска кошула, волнени заштитни ракавици, панталони за ветер, волнен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки со високи наврвки (гамаши) и алпинистички шлем.

Панталоните, чорапите доколеници и надколеници, волнените заштитни ракавици, панталоните за ветер, високите наврвки, фланелската кошула и џемперот се во темно сива боја, ветровката е во темно сина боја, а планинарските чевли и полупанцерките во црна боја.

Алпинистичкиот шлем е во црвена боја.

4. Скијачката униформа се состои од: скијачка виндјакна – елек, скијачки панталони, пуловер, блуза со рол јака, скијачки ракавици, скијачка капа, скијачки чевли и скијачки горни панталони. Сите делови на оваа униформа се во темно сива боја.

5. Кожната униформа за моторциклистите е изработена од кожа во оловно сина боја со едноставен крој и се состои од: панталони, виндјакна, кацига со визир и вграден микрофон, кожни ракавици, памучна маица со темно сина или црна боја со кратки ракави, долги гаќи и поткошула во темно сина или црна боја и чизми.

Виндјакната е со затворен крој на закопчување со ревери приспособени за отворање, поставена е со тенка ткаенина во темно сива боја која е приспособена за вадење. На задниот дел од виндјакната со бела флуоросцентна материја е впишан зборот ПОЛИЦИЈА, а буквите се со димензии 10 x 14 см поставени на меѓусебно растојание од по 1 см.

Кацигата со визир е во бела боја на која е залепено ознака во форма на круг изработена од самолеплива пластична материја, која е во иста форма, како и ознаката на капата.

6. Униформата за посадата на оклопните транспортери се состои од тенковска капа-шлемофон, комбинезон памучен темно сива боја, кратка виндјакна, памучна капа со темно сива боја и кожни ракавици во црна боја поставени со крзно.

Комбинезонот и виндјакната се изработени од памучно платно, а јаката на виндјакната има крзнена влошка.

Тенковската капа-шлемофон е изработена од кожа во црна боја.

Освен наведеното, посадите на оклопните транспортери ги користат и другите дополнителни делови од маскирната униформа.

Член 11

Прилозите од број 1 до број 8 се составен дел на оваа уредба.

5. Дополнителни делови на униформата

Член 12

За извршување на определени задачи и работи на полицајците им припаѓаат и соодветни дополнителни делови на униформата и тоа: стражарска бунда, работен костум, гумени чизми, чакшири, коњанички чизми, мамузи, флуоросцентни долактици, пишталка со гајтан, торба, беџ на дежурниот, ранец и шлем.

1. Стражарската бунда е од импрегнирано платно, со вообичаен крој и поставена со крзно. Бундата е темно сива боја со должина до околу половината на листовите на нозете.

2. Работниот костум е во форма на комбинезон темно сина боја.

3. Гумените чизми се со црна боја и со вообичаена изработка.

4. Чакширите се со темно сина боја и се изработени од камгарн со вообичаен крој, а од страните имаат ширити од егализир во светло сина боја со ширина од 0,2 см. На колената и задниот дел се зајакнати со иста ткаенина.

5. Коњаничките чизми се изработени од црна бокс кожа и имаат кожен фон. Сарите се меки и допираат до под колена.

6. Мамузите се од пониклован челик, со два крака од 10 см и репелка во должина од 3,5 см. Ширината на краците и репелката е 1 см. На крајот од краците има прорез за ремен со помош на кој мамузите се прицврстуваат на чизмите. Репелката е со или без заврток.

7. Флуоросцентните подлактици се изработени од платно на кое во надолжни линии е нанесена флуоросцентна материја.

8. Пишталката е од метал или пластика со стандардна изработка, а гајтанот е исплетен од вештачка свила од темно сина боја.

Пишталката е изработена така да дава звук на едноличен тон со јачина најмалку 90 дБ (децибели).

9. Торбата е од мека природна или вештачка кожа црна боја приспособена за носење на соодветен прибор, а се носи на ременот на левата страна или преку рамо.

10. Беџот на дежурниот е сина боја со димензии 10 x 6 см на кој стои натписот ДЕЖУРЕН, а истиот е изработен од пластична материја и на него е поставена штипка погодна за закачување.

11. Ранецот е со темно сина боја.

12. Шлемот е панцирен (непробоен) и со оловно сина боја.

6. Униформа за резервниот состав

Член 13

Маскирната униформа на припадниците на резервниот состав на полицијата е иста, како и соодветната униформа на полицајците од активниот состав, со тоа што припадниците од резервниот состав носат теренски чевли изработени од мрсен спорт-бокс фон, кожен меѓуфон и надворешен фон од гума. На теренските чевли се нашиени глуждници за околу 8 см над глуждот. Другите делови од униформата се исти, како и дополнителните делови од униформата на полицајците.

7. Технички карактеристики на униформите

Член 14

Техничките карактеристики на униформите ги пропишува министерот за внатрешни работи.

8. Цивилна облека

Член 15

Под цивилна облека од членот 2, став 4 на оваа уредба се подразбира: сако, панталони, мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи и чевли.

III. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА

Член 16

Носењето на униформата во зависност од видот и карактерот на работните задачи го пропишува министерот за внатрешни работи.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Деловите на униформата на кои кројот и бојата се изменети со оваа уредба, ќе се заменат по истекот на рокот на нивното траење.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр.20/98 и 61/99).


Член 19

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-476/1
8 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.





ПРИЛОГ БРОЈ 3

ПРИЛОГ БРОЈ 4



ПРИЛОГ БРОЈ 5

ПРИЛОГ БРОЈ 6



ПРИЛОГ БРОЈ 7

ПРИЛОГ БРОЈ 8

238.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.02.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ
ПРИ УВОЗ НА СУРОВ ШЕЌЕР НАМЕНЕТ ЗА НЕПО-
СРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува количински царински контингент за стока која може да се увезе, по стапка која е пониска од стапката на царина пропишана во царинската тарифа (глава, тарифен број, тарифен став).

2. Во рамките на билансните потреби, по барање на производителот на суров шеќер, без плаќање царина и посебна давачка (прелевман) ќе се увезат 40.000 тони суров шеќер (Тарифна ознака 1701 11 00 00) како репродукционен материјал наменет за непосредно производство во 2000 година.

Правото на увоз без плаќање царина за стоката (суров шеќер) го остварува производителот како краен корисник.

3. Министерот за финансии по барање на крајниот корисник, а по претходно мислење од Министерството за стопанство за динамиката на увозот на количинскиот контингент, со решение го одобрува царинскиот контингент.

4. Стоката увезена по овој основ не може да се отуѓи, ниту да се користи за цели за кои не се увезени.

5. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за финансии шестмесечно.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за стоката од точка 2, која ќе биде внесена во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.2000 година.

Бр. 23-37/1
1 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

239.

Врз основа на член 27 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2000 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ДО ЛО-
КАЛНИТЕ ЈАВНИ ГЛАСИЛА ЗА 2000 ГОДИНА

1. Распределувањето на средствата – тековни трансфери до јавните гласила во износ од 18 милиони денари од разделот 193.01 на Министерството за информации потстанка 441287, се врши континуирано и во 12 еднакви делови почнувајќи од јануари 2000 година.

Трансферот на средствата ќе го врши Министерството за информации. Средствата се распределуваат на јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност на локално ниво со следниве износи: за Куманово, Прилеп и Тетово по 6,60%; Битола 5,40%; Охрид, Струга, Струмица, Кочани, Какадарци, Гевгелија по 4,55%; Гостивар 3,85%; Делчево, Неготино, Штип, Велес и Кичево по 3,65%; Берово, Пробиштип, Дебар, Радовиш и Ресен по 2,20% и Виница, Валандово, Кра-

тово, Македонски Брод, Крушево, Свети Николе, Крива Паланка и Демир Хисар по 1,80%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-237/1
8 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

240.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговијата („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.02.2000 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
БРАШНОТО И ЛЕБОТ

1. Како највисока производна цена на брашното Тип „500“ се определува 19,29 ден/кг.

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи како највисока продажна цена на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Како највисока цена на брашното во прометот се определува и тоа:

– брашно Тип „500“ 1/1 кг на големо 20,50 ден/кг.

– брашно Тип „500“ 1/1 кг на мало 23,00 ден/кг.

3. Како највисока малопродажна цена на лебот Тип „500“ од 600 гр. се определува 23,00 денари по парче.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 5 февруари 2000 година.

Бр. 23-411/1
8 февруари 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ **РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8477/99, на регистарска влошка бр. 020197667-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претварањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ИМПЕСАЛ“ Осман ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 56.

Содружник Осман Салиу од с.М.Речица – Тетово со фирма Друштво за производство, трговија и услуги „ИМПЕСАЛ“ Осман ДООЕЛ експорт-импорт со седиште во Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 56.

Дејности: 15.81, 17.40, 17.54, 17.60, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.40, 20.51, 21.21, 21.25, 25.13, 25.22, 25.24, 28.72, 36.11, 36.13, 36.14, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30, 51.17, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.56, 612.57, 51.70, 52.11, 523.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.30, 74.82, 74.84.

За управител на Друштвото се одредува лицето Осман Салиу од с.М. Речица – Тетово.

Овластувања: Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица превземени во текот на работењето одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8477/99 (51)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3927/99, на регистарска влошка бр. 020182837-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за промет и услуги на големо и мало „ФАТКОМ“ Ајриз и др. ДОО экспорт-импорт Скопје ул. „Никола Грчево“ бр.6/5.

Дејности: 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 61.37, 51.39, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.65, 61.64, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 51.10, 50.40/1, 51.66, 61.47, 51.70, 51.45, 51.56, 61.61, 62.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.11, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 52.50, 52.12, 60.21, 60.23, 60.24, 65.12/3, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во правниот промет на стоки и услуги, консигнациона продажба, комисионно работење, лизинг, фринионг, меѓународен транспорт на стоки и лица, меѓународно сообраќајно-агендски работи, застапување на странски фирми, импедиција, малограичен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристичко работење со странство, друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3927/99. (52)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12979/99, на регистарска влошка бр. 020211907-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД друштвото за трговија на големо и мало „САЛВАТОРЕ“ Сафет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. „Христифор Жефаровиќ“ бр. 1.

Дејности: 52.11, 523.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.40, 74.84, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.13, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.70, 63.30, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 60.24, 52.62, 55.11, 55.12, 50.30/1, 50.30/2, 55.40, 50.20, 52.74, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, компензациони работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, туристички услуги, посредување во прометот на стоки и услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Мекки Сафет – управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12979/99. (53)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4276/99, на регистарска влошка бр. 020165097-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласу-

вање со ЗТД Друштвото за производство, трговија и услуги „ОСТОЈА“ Горѓивка ДООЕЛ экспорт-импорт, Скопје, ул. „4 Јули“ бр. 1/3-1.

Дејности: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 61.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 62.47, 52.48, 52.50, 52.51, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 65.12/3, 51.19, 63.40, 25.22, 36.11, 36.12, 36.14, 93.01, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 55.30, 55.30/1, 71.10, 45.11, 45.45, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 52.74, 22.22, 22.23, 15.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, реекспорт, консигнација, посредување во прометот со стоки и услуги, малограичен промет со СР Југославија, Р.Албанија, Р.Бугарија и Р.Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, неограничени овластувања, целосна одговорност, изведување градежни работи во странство. Лице овластено за застапување е Горѓивка Стјепановиќ – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4276/99. (54)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 991/99, на регистарска влошка бр. 007147, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги на Митаноски Горѓи „МАРЕДНО“ Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул.„Марко Цепенков бр. 15.

Основач и управител Митаноски Горѓи од Охрид.
Дејности: 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98, 98.2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 29.71, 29.72, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 61.20, 63.30, 63.40, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства – ПОЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Лице овластено за застапување е Митаноски Горѓи, управител со неограничени овластувања.

Основачкиот влог изнесува 5.500 ДЕМ според изјавата на овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 991/99. (425)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 1227/99, на регистарска влошка бр. 007383, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во акционерско друштво, Друштвото за угостителство, туризам, трговија и услуги „ФЛАМЕНГО“ АД увоз-извоз Охрид, бул. „Туристичка“ бр. 92, Охрид.

Основаачи се: Таневски Дончо, Таневска Сузана од Охрид и Алиќасковски Милан од Скопје.

Дејност: 01.11/1, 01.21, 28.61, 28.73, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.20, 50.50, 50.70, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.20/1, 60.20/2, 563.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет со услуги и стоки, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Акционерското друштво во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Таневска Сузана, претседател на управниот одбор, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 1227/99. (426)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 679/99, на регистарска влошка бр. 006826, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за производство, трговија и услуги „ЕРДИ“ – Јашароски Назиф ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Даме Груев“ бр. 179, Охрид.

Основач е Јашароски Назиф од Охрид.

Основната главнина на друштвото изнесува 8 000 ДЕМ во противвредност од 247.840,00 ден по приложен извештај на овластен проценител.

Дејности: 24.16, 24.17, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.75, 31.20, 31.62, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.30, 50.40, 51.24, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.20, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.20, 92.33, 92.34, 92.72, 93.05.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги за транспортот, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во земјава.

Полни овластувања – полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јашароски Назиф, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 679/99. (427)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 2933/99, на регистарска влошка бр. 009100, го запиша во трговскиот регистар претворањето на П.П. во ДООЕЛ на друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз „ЕТИКА“ Струга, Милчо, ДООЕЛ Струга, ул. „Владо Малески“ бр. 6.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 21.23, 37.10, 37.20, 50.3/1, 50.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/4, 52.50, 52.6, 52.62, 52.63, 60.22, 71.10, 71.21, 71.22, 71.34, 74.70, 74.12.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги,

меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет има полни овластувања и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Милчо Матоски – управител без ограничување.

Основна главнина е 218.585 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 2933/99. (428)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 259/99, на регистарска влошка бр. 06400, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштво за производство, услуги и промет „МЕТАЛИКА“ – Муамед и останати ДОО увоз-извоз Охрид, Охрид, ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 5-а.

Основачи се: УПП „МЕТАЛИКА“ од Охрид и Мавмудоски Муамед од Диселдорф, СР Германија.

Основна главнина на друштвото изнесува 2 861069,00 денари со приложен биланс на состојбата.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.73, 28.74, 28.75, 25.22, 25.24, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.71, 52.72, 52.74, 93.01, 93.05, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка (неограничени овластувања) а за обврските во правниот промет друштвото одговара во висина на вложените средства (целосна одговорност).

Лице овластено за застапување е Садикоска Рејда – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 259/99. (430)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 3215/99, на регистарска влошка бр. 009379, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за угостителска дејност Методија Мијал Струмениковски „РАЈСКА ГРАДИНА“ ТП Претор, Ресен.

Дејност: 55.30/1.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Методија Струмениковски, овластен потписник.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 3215/99.

(586)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 3483/99, на регистарска влошка бр. 009647, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, шпедиција, услуги, трговија на големо и мало, Андријана Симјановска и други „ЈУДИ-АН“ увоз-извоз ДОО ул. „Спасе Ристевски“ бр. 27/Б, Битола.

Дејности: 60.24, 60.23, 60.21, 60.22, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1,

50.30/2, 50.30/3, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.32, 51.33, 51.36, 51.21, 51.70.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Андријана Симјановска, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3483/99.

(588)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3773/99, на регистарска влошка бр. 009937, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за угостителство и трговија „ЦАЈКО“ Сашо Цајкоски ДООЕЛ ул. „Абас Емин“ бр. 371, Охрид.

Основа: Сашо Цајкоски од Охрид.

Дејности: 01.1241, 15.98/2, 25.2, 50.10, 50.11, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.44, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 74.12, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, меѓународна шпедиција, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител на друштвото е Сашо Цајкоски со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности, а истиот ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3773/99.

(589)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3804/99, на регистарска влошка бр. 009968, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за транспорт, трговија, услуги на Блага Хациспиркоска „ЧАМА-ШПЕД“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Ристе Ристевски“ бр. 14, Прилеп.

Единствен содружник на ДООЕЛ е Блага Хациспиркоска од Прилеп.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.25, 01.41, 02.01, 02.02, 11.20, 14.21, 15.13, 15.33, 15.51, 15.81/1, 15.86, 19.10, 20.10/1, 26.40, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.42, 51.41, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 52.42, 52.43, 52.44, 52.50, 52.62, 55.11, 55.30/1, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 60.30, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 71.10, 71.21, 72.60, 74.70, 74.81, 80.41, 92.33, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, продажба на странски стоки и констигнациони складови, меѓуграничен промет со соседните земји и рекспорт.

Друштвото се организира на неодредено време.

Управител на друштвото е Блага Хациспиркоска.

Основната главнина на друштвото е 5000 ДЕМ, во противвредност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3804/99.

(590)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3741/99, на регистарска влошка бр. 009905, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за инженеринг услуги, Тони Димески „МИКЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз, ДООЕЛ, ул. „Горги Димитров“ бр. 25, Прилеп.

Дејности: 15.82/1, 01.11/1, 01.21, 15.11, 15.13, 15.51, 15.81/1, 15.86, 15.98/2, 17.54/2, 18.22, 19.10, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 67.13, 71.10.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целокупниот имот со кој располага, полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Сузана Ѓорѓиоска, управител со неограничени овластувања.

Основната главнина изнесува 5.000 ДЕМ во противвредност согласно извештај за извршена проценка од судски проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3741/99.

(591)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје со решение Зг.бр. 158/98 од 22.02.1999 година, утврди дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Железнички боречки клуб „РАБОТНИЧКИ“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 09.05.1977 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. бр. 44 се запишува здружението на граѓани Железнички боречки клуб „РАБОТНИЧКИ“ со седиште во Скопје на ул. Спортска сала „Работнички“ Градски парк б.б. кое го застапува неговиот претседател Борислав Јосифовски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

(5345)

Основниот суд Скопје I – Скопје со С.О. број 94/99 од 19.01.2000 година во регистарот на странски организации под Рег. број 77 ја запиша подружницата во Република Македонија на странската организација Незаретска добротворна служба, ИНК со седиште во Канзас Сити Мисури – САД.

– Седиштето на подружницата на странската организација е во Скопје на ул. „Маршал Тито“ број 33/1.

– Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација од САД во Република Македонија е г-дин Доналд Мур – државјанин на САД.

Работата и активностите на подружницата на странската организација во Република Македонија ќе се однесува на развивање на стручно образование во областа од кои постои конкретна потреба како што се здравствена заштита, деловен менаџмент, проекти за остварување приходи, земјоделие, помагање со цел кризна интервенција за жртви на природни и лични катастрофи, овозможување на културно искуство на христијанска средина како и поврзување на инвеститори од странство со претпријатија и проекти во Македонија.

– Подружницата на странската организација Незаретска добротворна служба, ИНК стекнува својство на

правно лице и може да започне со работа од 19.01.2000 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5346)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение Зг.бр. 646/99 од 20.12.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 628 го запиша здружението на граѓани Градски Противпожарен сојуз на Скопје со седиште во Скопје на ул. „Романија“ б.б.

- Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател дипл. инг. Нове Георгиевски од Скопје.

Работата и активности на здружението ќе се однесуваат на омасовување на организацијата, заштита од пожари, ја насочува активноста на сите видови противпожарни сојузи, организира противпожарни натпревари, вежби, смотри, изложби и др. противпожарни манифестации на ниво на град Скопје, организира советувања, семинари и состаноци, соработува со МВР, Армијата, цивилната заштита и сл. стручно оспособување на кадри како и врши други работи што се доделени во делокруг на Сојузот врз основа на закон и други прописи донесени врз основа на закон.

- Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.12.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5347)

Основниот суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 339/99 од 24.12.1999 година утврди дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Здружение за кривично право и криминологија на Македонија“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 16.05.1977 год. се во согласност со Законот за здруженија на граѓани на Македонија.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. број 639 се запишува здружението на граѓани „Здружение за кривично право и криминологија на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „Крсте Мисирков“ б.б. кое го застапува неговиот претседател Павел Манев од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5348)

Основниот суд Скопје I - Скопје со З.Г. број 861/99 од 30.11.1999 година го донесе следното:

I. Барањето за основање на Карате сојуз на Македонија застапуван од Сејдо Теофиловски со седиште во Скопје и запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје **СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.**

II. Барањето за усогласување на програмата и статутот со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје на Македонска карате федерација застапувана од Димче Кичевски со седиште во Скопје **СЕ ОДБИВА КАКО НЕОСНОВАНО.**

III. Судот констатира повлекување на барањето за основање и запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје на Сестилски ВКФ Карате сојуз на Македонија застапуван од Ангеле Јовановски со седиште во Скопје.

IV. Барањето за основање на Македонска карате федерација со седиште во Скопје застапувана од Филип Петровски и запишување во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје **СЕ УВАЖУВА.**

V. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. број 462 се запишува Македонска карате федерација со се-

диште во Скопје, Кошаркарска сала „Работнички“ б.б. - Градски парк.

- Лице кое е овластено да ја застапува федерацијата е неговиот претседател Филип Петровски и Генерален секретар Чедомир Саздовски.

- Работата и активностите на федерацијата ќе се однесуваат на поттикнување и унапредување на карате спортот во Републиката, реализирање на утврдета програма за развој на карате спортот, усогласување и координирање на програмските активности на сите членки, претставување на Р. Македонија на меѓународен план во карате спортот, застапување на интересите на карате спортот во РМ како и во Европската и светската карате федерација и др.

- Македонската Карате Федерација стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.11.1999 год.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5349)

Основниот суд Скопје II - Скопје со Решение III Рег.зг.бр. 272/99 од 31.01.2000 год. во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на хуманитарната организација на крводарители на Република Македонија Скопје со седиште на ул. „Иван Козарев“ бр. 47.

Дејноста на Хуманитарната организација на крводарители на Република Македонија Скопје е развивање и унапредување на хуманитарната и социјалната работа со цел за омасовување и унапредување на доброволното крводарителство преку едукација пропагирање на хуманитарни цели на доброволно давање на крв и организирана заштита на крводарителите, со обезбедување на здравствена и социјална заштита и сигурност на крводарителите на нивните семејства како и пружање на сите видови правна и друга заштита на крводарителите кои се наоѓаат во состојба на привремена или трајна материјална необезбеденост, воспоставување и развивање на соработка со крводарителите во државата во регионот и во светот унапредување и заштита на човековата околина, како и други активности поврзани со крводарителство.

Со денот на запишувањето во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Хуманитарната организација на крводарителите на Република Македонија Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5686)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. Рег.Зг. 8/2000 на 1.2.2000 година во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на „Македонски клуб за шарпланинци“ од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на „Македонски клуб за шарпланинци“ од Скопје, со седиште на бул. „АСНОМ“ бр. 28/2-2.

Дејноста на „Македонски клуб за шарпланинци“ од Скопје е: организирано здружување и поврзување на сопствениците и љубителите на кучиња од расата „шарпланинец“ стручно и квалитетно одгледување на расата, унапредување на стручна работа и соодветни методи, помош и обука на своите членови, организирање стручни предавања и научно и практичномагање на своите членови преку издавање на писмени материјали и публикации во медиумите и средствата за јавно информирање.

Со денот на запишувањето во Регистарот „Македонски клуб за шарпланинци“ од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5636)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег.Згф. бр.3/2000 од 28.1.2000 год. во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации се запишува Хуманитарно здружение „Хумано срце“ – Тетово.

Работата и активностите на здружението се омасовуваат на активност во местото, општината и пошироко, ангажирање во хуманоста на културен план, учество во организиранiot систем на хуманитарна помош, соработка и размена на искуства со други хуманитарни друштва во општината, Републиката и надвор од неа и сл.

Седиштето на здружението е во селото на ул. „Илинденска“ бр. 1, а ќе делува на подрачјето на Општина Тетово и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (5711)

Се запишува во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под Згф.бр. 4/2000, Здружение на граѓани со име Одгледувачи на овци од Општина Радовиш. Конче и Подарен кои е основано заради организирање и развој на сточарство.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општина Радовиш. Конче и Подарен а седиштето се наоѓа во Радовиш на ул. „Маршал Тито“ бр. 40.

Од Основниот суд во Радовиш. (5712)

Основниот суд во Гевгелија со решение бр. 1/2000 од 27.01.2000 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на овој суд со следните податоци: Доброволно противпожарно друштво „Дојран“ - Нов Дојран. Седиштето на ул. „Маршал Тито“ б.б. во Нов Дојран. Иницијатори за основање на Здружението се: Гупев Александар, Механически Горби, Тончев Дельо, Захов Венчо, Качаков Дарко.

Основна дејност на ова здружение е преземање мерки и унапредување на доброволното противпожарство и заштитата од пожари на територијата на Општина Стар Дојран.

Лицето овластено за застапување на Здружението е лицето Тончев Дельо.

Од Основниот суд во Гевгелија. (5800)

Основниот суд Скопје II – Скопје во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со Решение III Рег. зг. бр. 131/99 од 10.12.1999 година го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на фудбалскиот клуб „Скопски Лозар“ Скопје со седиштето на ул. „710“ бр. 1-а, Скопје, нас. Вардар.

Дејноста на фудбалскиот клуб „Скопски Лозар“ Скопје е од спортски карактер и тоа: развивање на фудбалски спортски активности на Општина Кисела Вода и Република Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот, фудбалскиот клуб „Скопски Лозар“ Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5975)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение III. Рег. Зг. бр. 269/99 од 14.01.2000 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното: се одобрува упис во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации на Здружението на граѓани „Жената и Семејството“ Скопје, со седиштето на ул. „Боро Менков“ бр. 3/1, Скопје.

Дејноста на Здружението на граѓани „Жената и Семејството“ Скопје е: остварување заштитата на лични и заеднички социјални, економски, културни, научни, хуманитарни образовни, спортски и други права и интереси во согласност со Уставот, Законот и Меѓународните договори.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружението на „Жената и Семејството“ Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5991)

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 34/98 од 20.09.1999 година во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 34 за 1998 година се запишува:

- Здружение на инвалидни пензионери – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Кр. Јованов“ бр. 11/111, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6074)

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 88/99 од 8.10.99 година, во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 88 за 1999 година се запишува:

- Здружение на инвалидни пензионери на Општина Штип – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ бр. 12 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и Карбинци

Од Основниот суд во Штип. (6075)

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 92/99 од 6.09.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 92 за 1999 година се запишува:

- Ловно риболовно друштво Штип – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Вита Пошторданова“ бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип

Од Основниот суд во Штип. (6076)

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 106/99 од 2.12.99 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 106 за 1999 година се запишува:

- Здружение на тутунопроизводители – Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Јосиф Ковачев“ бб, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип и целата Република.

Од Основниот суд во Штип. (6078)

Основниот суд во Штип со решение Згф. бр. 2/2000 од 24.01.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 2 за 2000 година се запишува:

- Асоцијација за напредок, едукација и лобирање Нел-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. „Кирил и Методи“ бр. 38 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на Општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6079)

Основниот суд во Св. Николе со решение ЗГФ бр. 1/2000 од 21.01.2000 година во регистарот на Здруженија и фондации го запиша следното:

Се одобрува во регистарот на граѓани и фондации да се регистрира здружението-Здружение на земјоделски производители за полјоделство – Св. Николе, кое е основано за остварување на економски, социјални, културни, научни, технички, хуманитарни, образовни, спортски и други права, интереси и уверувања во согласност со уставот и законот.

Здружението ќе дејствува на територија на Општина Св. Николе со седиштето во Св. Николе на ул. „Левинова“ бр. 53.

Од Основниот суд во Св. Николе. (6288)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II Ст.бр. 195/96 од 27.01.2000 година, го одобри склученото присилно порамнување на должникот АД за производство, промет, финансиски и технички инжињеринг „Техноком“ Скопје со седиште во Градски Трговски Центар, III-кат и жиро сметка бр. 40100-601-113106 со неговите доверители.

Предлагачот-должникот АД за производство, промет финансиски и технички инжињеринг „Техноком“ Скопје да ги исплати обврските према доверителите во висина од 100% износ во рок од 30 дена сметано од денот на одобреното присилно порамнување.

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите на предлагачот-должникот кој не учествувале во постапката за присилно порамнување како и спрема доверителите кои учествувале во постапката чии побарувања се оспорени, и истите биле дополнително утврдени.

Ова решение има сила на извршна исправа спрема сите доверители кои побарувања се утврдени во постапката за присилно порамнување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5385)

Основниот суд во Кичево со решението Ст.бр. 7/2000 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка над должникот ПТУ „ДИТА“ ДОО с. Колари но истата не се спроведува, поради немање на стечајна маса за намирување на трошоците за постапката.

Се заклучува стечајната постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија „ДИТА“ ДОО Кичево с. Колари согласно член 64 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (5694)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 4/2000 година од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка према должникот претпријатие за производство, промет и услуги „Идол-Маркет“ увоз-извоз Прилеп П.О. со седиште во Прилеп на ул. „Блаже Темелкоски“ бр. 5, на регистарска влошка 1-17663 во Окружен стопански суд Битола со предмет на работење трговија на мало со разни животни продукти алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-31775 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајна постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (5695)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 261/99 од 04.02.2000 година над Друштвото за промет на големо и мало „Магно трејд Билјана“ ДООЕЛ Битола ул. „Прилепска“ 35/13 со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-601-59722 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5838)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 255/99 од 04.02.2000 година над Трговец поединец Митра Торне Тировска „Елена“ с. Добрушево со дејност трговија жиро сметка 40300-601-91412 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5842)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 252/99 од 03.02.2000 година над Приватното претпријатие за производство услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз Битола ул. „Прилепска“ 72/10 со дејност трговија на жиро сметка 40300-601-55515 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5846)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 8/00 од 7.02.2000 година над трговец поединец „Дагона“ од Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 196, дејност трговија со жиро сметка бр. 40300-601-88457 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6070)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 14/00 над ПП „АЛЕКС КОМПАНИ“ ул. „Охридска“ бр. 266, дејност трговија, жиро-сметка 40300-601-73270 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6071)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 23/00 од 07.02.2000 година над Приватно претпријатие за услуги, производство и трговија „ПЛАНИНГ“ увоз-извоз ПО Битола, ул. „Бошко Буха“ 42 со дејност проектирање, жиро-сметка 40300-601-80401 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6072)

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 6/2000 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка над должникот ТП „Такси превозник Лика Наим“ ул. „11 Септември“ Кичево но истата не се спроведува, поради немање на стечајна маса за намирување на трошоците за постапката.

Се заклучува стечајната постапка над должникот ТП „Такси превозник Лика Наим“, Кичево ул. „11 Септември“ бр. 127 согласно член 64.

Од Основниот суд во Кичево. (6073)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 120/99 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец Спиркоска Борка Анита „Шели“ за трговија на мало од Прилеп ТП со седиште на ул. „Мицо Козар“ бр. 75, Прилеп запишано на регистарска влошка бр. 01001495?-6-01-000, со предмет на работење трговија на мало со облека, со жиро сметка 41100-601-42029 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, од причини што истата е отворена поради непосредно престојна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (6257)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 6/2000 година од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Производно, услужно и трговско претпријатие „Стакло резба“ увоз-извоз ПО со седиште на ул. „Горги Димитров“ 30, запишано во регистарска влошка 1-12791 со предмет на работење завршни и занаетчиски работи во градежништвото, со жиро сметка 41100-601-36563 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (6260)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајна постапка со решение Ст. бр. 10/2000 година од 2.02.2000 година према должникот трговско друштво за трговија, производство и услуги Лилјана Андреска „Мег“ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево со седиште на улица „Маршал Тито“ бр. 24 во Крушево, запишано на регистарска влошка 01-009212?-8-03-000 во Основниот суд во Битола, со предмет на работење одгледување на посеви и насади неklasифицирани на друго место.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува од причини што истата е отворена поради непосредно престојна неликвидност

Од Основниот суд во Прилеп. (6263)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 3/2000 од 25.01.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, транспорт и трговија на големо и мало „Де-бо“ Кривогантани увоз-извоз Кривогантани ПО Прилеп со седиште во Кривогантани запишано во регистарска книжка 1-13989 во Окружниот стопански суд во Битола, со предмет на работење превоз на стоки од друмскиот сообраќај, со жиро сметка 41100-601-24945 во Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува не се заклучува поради немање на имот.


Од Основниот суд во Прилеп. (6269)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 122/99 од 31.01.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за промет на големо и мало „Биома“ Прилеп ПО со седиште на ул. „Српие Кепески“ бр. 13, запишано во регистарска книжка 1-2028 во Окружниот стопански суд Битола, со предмет на работење трговија на мало со облека, со жиро сметка 41100-601-5668 во Заводот за платен промет филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува не се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (6272)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 220/99 од 04.02.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Веда“ од Струмица, не е одлучено истата да не се спроведува.



Претпријатието ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6277)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 8/99 од 08.02.2000 година се врши исправка на решението Л.бр. 8/99 од 02.12.1999 година така што во текот е образложението на решението наместо „Денитекс“ - Радовиш да стои Друштво за производство, промет и услуги „Денитекс“ ЈТД Благој Јашков и трговско големо и мало увоз-извоз - Радовиш.

Од Основниот суд во Штип. (42675)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1384/2000 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за трговија и услуги „РЕАЛ“ Никола ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 72/12 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-413694.

За ликвидатор се определува лицето Никола Илиевски од Скопје, ул. „АВНОЈ“ бр. 72/12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5937)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1119/99 од 22.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, инженеринг и услуги „ПЕ-ПИЦА 101“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 285-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-380963.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5940)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1219/99 од 30.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ПАВКЕ“ увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 1а-1/6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-78095.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5941)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1125/99 од 29.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ИКАР“ д.о.о. од Скопје, Градски парк 6б од Скопје, со жиро сметка 40100-601-149632.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5943)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1289/99 од 28.12.1999 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ЦИСКОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр 45/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-103940.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5945)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1300/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и туризам "САНА КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Дарутица" бр. 14 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-127743.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5947)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1080/99 од 18.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на стоки на големо и мало "ЕТЕРНА" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 105-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601 55167.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5948)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1294/99 од 26.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "НОВО-ПРОМЕТ" ц.о. од Скопје, ул. "Пандил Шишков" бр 16/1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-32356.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величков од Скопје, ул. "Битпазарска" бр 60.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5953)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1240/99 од 15.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги на големо и мало "ИНТЕРКОНИКА" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Д.Пандилов" бр 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-147199.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1224/99 од 17.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "КО КОМЕРЦ" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Мирче Ацев" бр 3/19 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-97939.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (5961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1131/99 од 28.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БИО МЕДИЦИ" д.о.о. од Гостивар, ул. "Мара Угринова" бр 64-2/15 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-396624.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5962)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 870/99 од 22.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, инженеринг и завршни работи во градежништвото "ХИДРАНТ" увоз-извоз од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 91/А-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-297916

За ликвидатор се определува лицето Мира Груевска Димовска од Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87/А/5

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (5992)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1060/99 од 02.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "МИЛИНЕКС" д.о.о. од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-276767.

За ликвидатор се определува лицето Чолак Митко од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 11

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (6015)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1299/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "УНИОН КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "1010" бр. 23 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-60239.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (6045)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1328/99 од 24.01.2000 година е

отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и шпедиција "МЕГА ТРАНС - КОМПАНИ" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Коста Новакоски" бр. 50/3-5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-353934.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6046)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1279/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, градежништво, трговија на големо и мало "ТЕМА-ПРОЕКТ" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Танче Хаџи Панов" бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-62207.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (6047)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1186/99 од 01.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и промет "КЛИН-Г" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 5-5/5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-355393

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6049)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1092/99 од 04.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за деловни услуги и трговија на големо и мало, воз-извоз "СИМА" д.о.о. Скопје, ул. "К. Шахов" бр. 7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-60954.

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6050)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л бр. 1280/99 од 23.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, посредување, застапување "ГФММА МП" А.Д. од Скопје, ул. "Водњанска" бр. 6 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-294503

За ликвидатор се определува лицето Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6051)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1334/99 од 18.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги во прометот "МОРСКИ-КОМПАНИ" од Скопје, ул. "Коперникова" бр. 19/1-11 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-341861.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1419/2000 од 04.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "УМИГ-КАН" ц.о од Скопје, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 65 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338710

За ликвидатор се определува лицето Мустафовски Аднан од Скопје, ул. "Кемал Сејфула" бр. 11.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (6198)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - лозје на К. П. број 607/3, план 4, скица 11, на место викано „Кремџарник“, лозје петта класа, со вкупна површина од 297 м², сопственост на Панче Младеновски, од Скопје, според Поседовен лист број 1809 на К. О. Волково за цена од 280,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. „Горче Петров“ бр. 10-а, локал 2, Скопје. (5409)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр. 6771 на м.в. „Деребој“ нива 3 класа во пов. од 3382 м. кв. опишана по ПЛ. бр. 12050 на КО Тетово за цена од 465.000,00 денари, сопственост на Ајдин Азем Аземи од Тетово ул. „М. Бафтијари“ бр. 78-ц.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до Нотарот Александар Захариевски од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 4. (5700)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2000 м² од КП. бр. 196/3 на м.в. „Гомуша“, нива 4 класа во површина од 6790 м² по ПЛ. бр. 951 на КО Требош, за цена од 80.000,00 денари сопственост на Селмани Селман с. Требош - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чии земјишта се граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (5701)

Се продава недвижен имот земјоделско земјиште, сопственост на Христена Вучковиќ, од Белград, СР Југославија, на ул. „Кичевска“ број 1. Недвижноста се наоѓа во КО Чифлик (Пехчево) и се води во евиденција на РГУ - Одделение за премеј и катастар Берово, во Поседовен лист број 11. Недвижноста е со следните индикации:

- КП број 308, викано место „Бербешница“ - нива, класа 7, со површина од 1960 м²;
- КП број 309, викано место „Бербешница“ - нива, класа 7, со површина од 2000 м²;
- КП број 310, викано место „Бербешница“ - нива, класа 7, со површина од 2200 м²;

- КП број 395, викано место „Лесковец“ – овошна градина, класа 4, повр. од 4379 м²;
- КП број 460/1, викано место „Друмот“ – нива, класа 7, со површина од 1917 м²;
- КП број 460/2, викано место „Друмот“ – пасиште, класа 5, со површина од 1517 м²;
- КП број 1241/1, викано место „Коријата“ – ливада, класа 4, со површина од 1202 м²;
- КП број 1241/2, викано место „Коријата“ – ливада, класа 4, со површина од 1141 м²;
- КП број 1695, викано место „Средоко“ – нива, класа 5, со површина од 4922 м²;
- КП број 1792, викано место „Лаките“ – ливада, класа 4, со површина од 960 м².

Имотот се продава по цена од 300.000,00 денари (триста илјади денари).

Се повикуваат лицата со првенствено право на купување: заеднички сопственици, сосопственици и соседи на имотот, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од објавувањето на јавниот оглас во јавното гласило, писмено да се изјаснат за понудата. Доколку во наведениот рок истите не се изјаснат за понудата, го губат првенственото право на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се доставуваат до нотарот Јован Горѓовски од Берово на ул. „Младина“ бб, Берово. (5702)

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел од нива во в.м. „Лака“, на Кп. бр. 1171/1, пл. 69, ск. 584, класа 2 со површина од 2776 м² и 1/3 идеален дел од земјиште под објект на в.м. „Лака“, на Кп бр. 1171/1, пл. 69, ск. 584 со површина од 384 м² видно од Поседовен лист број 954 за КО Сопот сопственост на Ангел Филипов од Кавадарци, ул. „Игман“ број 21-3/10 за цена од 10.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (5703)

Се продава земјоделско земјиште и тоа:

Лозје на в.м. „Катуниште – Трсје“, на КП бр. 1455/1, пл. 007, ск. 015, класа 6, со површина од 2474 м², видно од Имотен лист број 1178 за КО Ваташа сопственост на Мелов Мито од с. Ваташа Кавадарци, ул. „12 Другари“ број 21 за цена од 22.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. „7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (5704)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Неготино – вон. Парцела број 3011/1 во место викано „Молатемов Лак“ Нива со површина од 1715 м² во Катастарска општина Неготино – вон.

Парцела број 3011/2 во место викано „Молатемов Лак“ Нива со површина од 1440 м² во Катастарска општина Неготино – вон. Сопственост на Јанев Ристо од

Неготино, улица „Партизанска“ број 28. Цена на продажба 44.550,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (5705)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 2509, план 008, скица 027, во м.в. „Атанасица“, катастарска култура 14100, кат. кл. 5, во површина од 3287 м², право на недвижност 831, и на КП 2510, план 008, скица 027, во м.в. Атанасица кат. култ. 11000, кат. кл. 5, во површина од 361 м², право на недвижност 831, или во вкупна површина од 3648 м² се евидентирано во Имотен лист бр. 673, КО Дреново, издаден од РГУ – Одделение за прмер и катастар Кавадарци бр. 1103/77 од 19.01.2000 година, сопственост на Паризов Вељан Добре, од Кавадарци, Бул. Македонија бр. 15-1/16, за купопродажна цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат лицата чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, и останатите лица кои имаат првенствено право на купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА“ бр. 45 Кавадарци. (5706)

Козароски Јордан од село Обршани Прилеп врши продажба на својот недвижен имот заведен во поседовен лист број 119 за Катастарска општина Боротино број на парцела 550, викано „црешнејца, нива класа 3 површина 3280 метри квадратни,

– број на парцела 553, викано место „црешнејца“ ливада класа 3 површина 530 метри квадратни.

– број на парцела 554, викано место „црешнејца“ нива класа 3 површина 2239 метри квадратни,

– број на парцела 555, викано место „црешнејца“ ливада класа 3 површина 1345 метри квадратни,

– број на парцела 556, викано место „црешнејца“ нива класа 3 површина 2479 метри квадратни и

– број на парцела 557, викано место „црешнејца“ ливада класа 3 површина 835 метри квадратни.

Купопродажната цена за погоре наведениот недвижен имот изнесува 115.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотар Боге Дамески улица „Андон Слабејко“ број 8 Прилеп. (5707)

Се продава земјоделско земјиште – еден дваесет и осми идеален дел (1/28) од нива со КП 179/1, во м.в. „Пуковско“, кл. 3, во површина од 4620 м² и од нива со КП 179/1, во м.в. Пуковско, кл. 4, во површина од 6494 м² заведени во ПЛ 787 за КО Провице, сопственост на Матевски Славчо и др. од Куманово, за цена од 450 ден. по метар квадратен.

Се повикуваат соседите-граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3.

(5708)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 683/1, план 3, скица 5, место викано Падина, класа 6, со површина од 700 метри квадратни, во КО Здунџе, сопственост на Усеини Ибраимов Абдураман, с. Здунџе, за цена од 140.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Ѓиноски“ бб во Гостивар.

(5709)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 683/11, план 3, скица 5, место викано Падина, класа 7, со површина од 500 метри квадратни, во КО Здунџе, сопственост на Усеини Џабир, Шекибе и Абдулмеџит, с. Здунџе, за цена од 100.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. „Б. Ѓиноски“ бб во Гостивар.

(5710)

Се продава земјоделско земјиште КП.бр.261/1 на место викано „село“ нива, 6 класа со површина од 1'42 м2, и на исто место по К.П.бр. 261/1 со површина од 621 м2 или вкупна површина од 2263 м2 во КО Осој опишано по П.Л.бр. 32, за цена од 11000,00 денари, сопственост на инф.ар.в ки Неџат од с. Моголч. – Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. „Атанас Илиќ“ бб, Дебар.

(5720)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Зафиров М. Никола од с. Пирава општина Валаново и К.П. бр. 2526 во м.в. „Длбока река“ класа 2, со површина од 793 м2 во КО Пирава, нива на КП бр. 3987 во м.в. „Духавица“ класа 3 со површина од 1680 м2 во КО Пирава. Цената изнесува 25.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Караџанов“ бр. 11, Гевгелија.

(5800)

Јорданоски Славко од Прилеп, улица „Борис Кидрич“ број 138 врши продажба на својот дел од недвижен имот заведен во имотен лист број 25338 за КМТ, старска општина Прилеп број на парцела 1020, викано место „поводеници“, нива класа 2 површина 3373 метри квадратни, а предмет на продажба е 1/2 една половина која е во сопственост на продавачот. Купопродајната цена за погоре наведениот недвижен имот изнесува 70.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, улица „Андон Слабејко“ бр. 8, Прилеп.

(5801)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 573/12 на м.в. „Табачница“, нива 1 класа со површина од 1312 м2 по П.Л.бр. 9973 на КО Тетово, за цена од 150.000,00 денари сопственост на Ибраими Ибраим од Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр 41 во Тетово.

(5802)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 од КП бр. 362 на м.в. „Чифлик“, нива 3 класа со површина од 525 м2 по П.Л.бр. 811 на КО Камењане, за цена од 200.000,00 денари сопственост на Даути Илми с. Камењане – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр 41 во Тетово.

(5803)

Се разменуваат земјоделските земјишта и тоа КП. бр. 1456 на м.в. „Палпаница“, нива 2 класа со површина од 801 м2 и градина 1 класа со површина од 1700 м2 опишани по П.Л. бр. 1097 на КО Боговиње сопственост на Нухи Мујадин Фуат (4/20 идеални делови), Нухи Ѓадин Мујадин Нерџиван (2/20 идеални делови) и Нухи Мујадин Рахјан (4/20 идеални делови) сите од с. Боговиње Тетово и КП. бр. 611/* на м.в. „Тевоја матерјал суџ“, нива 4 класа со површина од 2170 м2 опишано по П.Л. бр. 171 на КО Боговиње, сопственост на Алија Кемал од с. Боговиње-Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наци Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (5811)

Се продава земјоделско земјиште, и тоа КП бр. 5382, план 7, скица 16, во в.м. „Купеница“, нива од 5 класа во површина од 688 м², заведена во Имотен лист бр. 1046 за КО Старо Нагоричане, сопственост на Стефановска Марина од с. Старо Нагоричане, Куманово.

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (5814)

Се продава земјоделско земјиште, и тоа КП бр. 1630, план 8, скица 14, во в.м. „Ораси“, нива од 2 класа во површина од 1196 м², заведена во Имотен лист бр. 31 за КО Четирице, сопственост на Божиновиќ Митре од с. Четирице, Куманово.

Се повикуваат соседите-граничари, чие што земјоделско земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на оваа понуда, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Томислав Младеновски од Куманово, ул. „Ленинова“ б.б. (5816)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 581/1, на м.в. „Татарница“ култура нива од 2 класа, во површина од 653 м² по П.Л. бр. 1036 на КО Требош сопственост на Кадриу Кадри Адем од с. Требош-Тетово, за цена од 457.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (5820)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 2063, нива, на м.в. „Прак“ 6 класа, во површина од 48 м², К.П. бр. 2064, води на м.в. „Прак“ во површина од 236 м², К.П. бр. 2065 нива на м.в. „Прак“ 6 класа во површина од 859 м², К.П. 2068/1, нива од 6 класа на м.в. „Прок“, во површина од 568 м², К.П. 2068/2 пасиште од 5 класа на м.в. „Прок“ во површина од 362 м² и неплодно земјиште во површина од 723 м² сите по П.Л. бр. 1736 на КО Челопек сопственост на Абдулаи Ресеп Абдула од с. Челопек-Тетово, за цена од 1.957.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (5825)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 95, шума, на м.в. „Требеница“ 5 класа, во површина од 1847 м² по П.Л. бр. 11 на КО Г. Седларце сопственост на Камбери Мемедали Илјаз од с. Г. Седларце-Тетово, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (5828)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 1112, на м.в. „Шушлак“ култура пасиште од 6 класа, во површина од 959 м² и лозје од 3 класа во површина од 500 м² по П.Л. бр. 187 на КО Каменане сопственост на Деари Асан Сафет и Деари Асан Сервет од с. Каменане-Тетово, за цена од 1.021.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (5831)

Се продава недвижен имот кој претставува: К.П. бр. 515-дел 2, нива, на м.в. „Ограда“ 1 класа, во површина од 4588 м², и К.П. 516 дел 2 нива на м.в. „Ограда“ 2 класа во површина од 4723 м² и двете по П.Л. бр. 8 на КО Требош сопственост на Мисајловски Тодор од с. Требош-Тетово, за цена од 1.592.880,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А во Тетово. (5834)

Се врши продажба на земјоделско земјиште – нива, 1/2 (една идеална половина) построена во Скопје на КО Прешево, на КП 2727, план 11, скица 17, на м.в. „Црвеница“ нива 4 класа, во површина од 1086 м², заведено во поседовен лист бр. 851, и на иста КО, на КП 2728, план 11 скица 17, м.в. „Црвеница“, нива 3 класа, во вкупна површина од 757 м², сопственост на Стевковски Петар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Антон Панов“ бр. 77 б. (5939)

Се врши продажба на земјоделско земјиште – нива, построена во Скопје на КО Арачиново, на КП 837/2

план 5, скица 10, на м.в. „Дрма“, нива 5 класа, во површина од 1940 м², заведено во поседовен лист бр. 47, сопственост на Ибраимов Јакуп.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. „Антон Попов“ бр. 77 б. (6023)

Се продава на земјоделско земјиште – нива, 4 класа, во вкупна површина од 1976 м², означена како КП бр. 219, место викано „Фуша“, заведено во поседовен лист бр. 30 КО Чајлане, сопственост на Зибири Јакуп од с. Чајлане, за вкупна цена од 116.550,00 ден., со рок за плаќање веднаш при заверката на договорот. Данокот го плаќа купувачот.

Сите заинтересирани лица, вклучувајќи ги и лицата кои согласно законот имаат првенствено право за купување на опишаното земјиште, своите понуди да ги достават до Емилија Харалампиева, нотар, со седиште во општина Сарај, ул. „М. Тито“ 20 бр. 37, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (6066)

Се продава земјоделско земјиште – една идеална осмина (1/8) од шума со КП 1059/1, во м.в. „Дутев Чифлик“, кл. 3, во површина од 974 м²; од нива со КП 1059/2, во м.в. „Дутев Чифлик“ кл. 3, во пов. од 7078 м² и од нива со КП 1060/1, во м.в. „Дутев Чифлик“, кл. 3, во пов. од 3847 м², заведени во ПЛ 1227 за КО Д. Којнаре, сопственост на Ивановски Борис од Скопје, Влае, бр. 31 Б, за цена од 250 ден. по м².

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (6081)

Се продава земјоделско земјиште – нива со КП 1581/2, во м.в. „Река“, кл. 2, во површина од 614 м², заведена во ПЛ 705 за КО Горно Којнаре, сопственост на Величковиќ Томе од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11, за цена од 90 ден. по м².

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (6082)

Се продава земјоделско земјиште – градина со КП 1576/4, во м.в. „Река“, кл. 3, во површина од 178 м² и нива со КП 1577/4, во м.в. „Река“, кл. 3, во пов. од 208 м² заведени во ПЛ 626 за КО Табановце, сопственост на Стевановиќ Томислав од с. Горно Којнаре, Куманово, за цена од 90 ден. по м².

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“

писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 11/3. (6084)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 2367/2 лозје од 741 м² мв. „Градинс“, КП 4202/2 – води од 210 м², КП 4202/2-нива од 2170 м², КП 4202/2-нива од 2936 м² сите во мв. „Студенобарски пат“, КП 4613/2-нива од 4960 м² и КП 4627/1-нива од 3593 м² во мв. „Чукур“ или вкупно 14610 м² за КО Романовце, сопственост на Деневски Драган, ул. „И. Наумовски“ 12, Маџари, по цена од 10 ден. по 1 м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска, ул. „Доне Божинов“ бр. 18 во Куманово. (6086)

Се продава земјоделско земјиште на КП. бр. 314/6 на м.в. „Чифлик“ нива 3 кл. во пов. 7400 м² опишана по ПЛ. бр. 1239 на КО Каменјане, сопственост на Пајазити Гафур Иса од с. Пирок, за цена од 850.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 4. (6090)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: интензивен лозје, КП број 3837, план 28, скица 77, во м.в. „Дубрава“, трета класа, во површина од 1721 м², КО Богданци, за цена од 70.000,00 денари, сопственост на Попови Томе од Богданци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Иван Карајанов, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/2, Гевгелија. (6098)

Се продава недвижен имот означен како К.П. број 718/7, на место викано „Бабин Дол“, нива во вкупна површина од 639 м² во КО Љубаништа за цена од 150,00 денари по м², сопственост на Стојанов Илија, ул. „Пр. Пчински“ бр. 15, Битола.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Просветители“ бр. 5 Охрид. (6102)

Се продава недвижен имот означен како К.П. број 810, на место викано „Надлозје“, нива во вкупна површина од 2639 м² во КО Љубаништа, за цена од 78.800,00

денари, сопственост на Берица Сотировска, ул. „Стогово“ бр. 21Б Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Васил Кузманоски, ул. „Македонски Просветители“ бр. 5, Охрид. (6105)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 304, КО Градец, нива, мв. „Краиште“, класа 6 во вкупна површина од 1123 м², заведена во Имотен лист бр. 128 за КО Градец, сопственост на Илија Домино од Винаца, ул. „Бел камен“ – 22, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Стојмир Николов, ул. „Браќа Миладинови“ – 37, Винаца. (6364)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/4 идеален дел од К.П. бр. 3761/1-65-2 нива од 1 класа на м.в. „Карагач“ во површина од 723 м² по П.Л. бр. 6521 за К.О. Гостивар, сопственост на Крстеска Александар Митра од Гостивар, 1/2 идеален дел од К.П. бр. 3783/1 нива од 1 класа на м.в. „Карагач“ во површина од 309 м² и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 3783/2-65-1 нива од 1 класа на м.в. „Карагач“ во површина од 150 м², и двете по П.Л. бр. 2449 за К.О. Гостивар, сопственост на Крстески Симо Александар од Гостивар, „Б. Влјаноски“ бр. 24, за вкупна цена од 360.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Братство“ бр. 5-А. (6366)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/12 идеален дел од К.П. бр. 41-15 ливада од 4 класа на м.в. „Драгосија“ во површина од 620 м² по П.Л. бр. 983 за К.О. Добридол, сопственост на Нежири Заим Зулбије од с.Добридол, за цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на првенствено купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј „Братство“ бр. 5-а. (6368)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива, 7 класа построена на КП бр. 937/2, на м.в. „Маскине“, со површина од 115 м², пасиште 8 класа построено на кп. бр. 938 на м.в. „Село“, со вкупна површина од 334 м² и под иста кп. бр. под објект во вкупна површина од 170 м², и кп. бр. 941 на м.в. „Село“, пасиште 8 класа во вкупна површина од 704 м², сите заведени по Пл. бр. 268 за КО Гургурница, сопственост на Решити Шабан Илми од с.Гургурница-СО Брвеница, за вкупна купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштата кои се продаваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. „ЈНА“ бр. 10, Тетово. (6370)

Се продава земјоделско земјиште што е наоѓа в с. Оптичари, КО Оптичари што се состои од следните парцели: КП. 132, нива м.в. „Ограда“, во површина од 11.888 м², КП. 428 лозје, м.в. „Село“ во површина од 914 м², КП. 432 нива, м.в. „Село“ во површина од 17.390 м², КП. 1252 ливада, м.в. „Анцица“ во површина од 4.584 м², КП. 1309/1 ливада м.в. „Лисница“ во површина од 3.463 м², КП. 1309/2 ливада м.в. „Лисница“ во површина од 4.664 м², сите опишани во Пл. лист 260 за КО Оптичари.

Купопродажната цена на земјоделското земјиште изнесува 600.000,00 ден.

Заинтересираните да се јават во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ на адреса: Горелиевска Надежда, Битола, ул. „4-ти Јули“ бр. 7. (6371)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник. Парцела број 1053 во место викано „Коколадец“, нива со површина од 3119 м² во Катастарска општина Тимјаник.

Сопственост на Дичева Вера од Кавадарци, ул. „ЈНА“ број 64, цена на продажба 28.300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ број 138. (6372)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 375/3 на МВ „Чифлик“ нива 3 класа целата во површина од 1677 м² План Уп. бр. 1103-105/1 од 18.01.2000 година опишана по Пл бр. 140 на КО Камењане сопственост на Шабани Рамиза Сервет од с. Камењане за цена од 368.940,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска“ број 76 Тетово. (6373)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 409 на МВ „Калник“ нива 5 класа целата во површина од 2537 м² План Уп. бр. 1103-233/1 од 01.02.2000 година опишана по Пл бр. 648 на КО Д. Палчиште сопственост на Цемали Алиша Арслан од с. Д. Палчиште за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски улица „Илинденска“ број 76 Тетово. (6374)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 2473 на МВ „Цареј“ нива 2 класа целата во површина од 2740м² План Уп.бр. 1103-119/1 од 19.01.2000 година опишана по ПЛ бр. 13 на КО Стенче сопственост на Неделковски Вангелов Благоја од Скопје, ул. „А. Демниевски“ бр.9 за цена од 520.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски ул. „Илинденска“ број 76 Тетово. (6375)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр.594 МВ „Крушевица“ нива 2 класа целата во површина од 4070м² План Уп.бр. 1103-59/1 од 13.01.2000 година опишана по ПЛ бр.572 на КО Д.Седларце сопственост на Јонузовиќ вл. Сулејманова Адиле од с.Добри Дол за цена од 814.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски ул. „Илинденска“ број 76 Тетово. (6376)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр.497/дел на МВ „Лакче“ нива 3 класа целата во површина од 563м² План Уп.6.1103-189/1 од 27.01.2000 година опишана по ПЛ бр. 291 на КО Теново сопственост на Ристовски Стадимиrow Илија од с.Теново за цена од 281.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски ул. „Илинденска“ број 76 Тетово. (6377)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 став 1, член 33 алинеја 2 и 34 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 4/00
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОДАТОЦИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ УТВРДИ КОИ ПОНУДУВАЧИ СЕ ПОДОБНИ ДА БИДАТ ПОВИКНИ ДА ДОСТАВАТ ПОНУДА (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Набавувач

Министерството за животна средина со седиште на ул. „Дрезденска“ бр. 52 – Скопје.

2. Понудувачи

Право да достават пријава за претквалификација имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои што се регистрирани за дејност услуги за реклама и економска пропаганда.

3. Предмет на набавката

Изработка и водење на кампања за подигање на јавната свест за заштита и унапредување на животната средина во Република Македонија.

Целта на кампањата е: да влијае едукативно, а истовремено поттикнувачки, во насока на подигање на јавната свест, за дополнување на сликата за животната средина со цел нејзино зачувување и правилен однос кон природните богатства. Зголемувањето на јавната свест би довело до зачувување и заштита на животната средина и природните богатства за идните генерации: заштеда на водата и енергијата, намалување на аерозагадувањето, заштита на озонската обвивка, намалување на несвесното фрлање на отпадоци.

Планираниот период за отпочнување на изработката и водење на кампањата е од април 2000 година.

Предметот на набавката е неделив.

4. Предмет на јавниот повик

Прибирање на документи и податоци со кои се докажува исполнувањето на условите определени со член 35 став 2 од Законот за јавните набавки, а преку кои се утврдува кои понудувачи се подобни да бидат повикани да достават понуда со која ќе учествуваат во постапката за избор на најповолен понудувач кој ќе ја изработи и води кампањата за подигање на јавната свест за заштита и унапредување на животната средина во Република Македонија.

5. Документи кои понудувачот, согласно член 35 став 2 од Законот за јавните набавки, задолжително треба да ги приложи

– доказ за техничко-технолошкиот бонитет согласно член 23 од Законот за јавните набавки;

– документ за бонитет издаден во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/98 и 55/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар;

– податоци за расположива опрема и физички капацитети;

– податоци за менаџерска способност;

– податоци за искуството и стручниот кадар за изработка и водење на кампања;

– доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност – забрана на вршење на дејноста (извод од судска евиденција – уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци);

– извод од регистрација на дејноста.

6. Рок и начин на доставување на документите и податоците

Рок за доставување на документите и податоците изнесува 10 дена од денот на објавувањето на Ограничениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се комплетни во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавните набавки, нема да бидат разгледувани.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, како и бројот на Ограничениот јавен повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документите можат да се достават преку пошта на адреса ул. „Дрезденска“ бр. 52, Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за животна средина.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Клинички центар Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БРОЈ 18/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач е ЈЗО Клинички центар – Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка е прибирање на понуди за набавка на Вакумтајсри.
- 1.3. Спецификацијата со количества и видот на материјалите што се предмет на набавката, дадена е во тендерската документација.
- 1.4. Тендерската документација може да се подигне во Клиничката аптека при Клиничкиот центар – Скопје, секој ден од 10,00-14,00 часот, по претходна уплата на 200,00 денари неповратни средства на жиро сметка бр. 40100-603-13565, даночен број 4030996238238, Стопанска банка – Скопје, со назнака „за тендерска документација“.
- 1.5. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавните набавки, со можност за поделба на набавката.
- 1.6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:
 - име и адреса на понудувачот,
 - цена во денари со сите давачки, ф-ко корисник,
 - услови и начин на плаќање,
 - рок на испорака,
 - рок на важење на понудата,
 - производител
 - референтна листа,
 - рок на употреба.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:
 - доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од носителот на платниот промет-оригинал или заверена копија од страна на нотар, согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет („Сл. весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98).
 - доказ за техничка способност на понудувачот и тоа: список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
 - доказ, извод од судската евиденција дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност;
 - документ (решение) за вршење дејност промет на големо со лекови, издадено од Министерството за здравство.

Бараните документи треба да се достават во оригинал или во копија заверена од страна на нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар, Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 10.03.2000 г. во 11,00 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се врши според следните критериуми:

- квалитет,
- цена,
- начин на плаќање,
- рок на испорака.

7. РОКОВИ

7.1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на ден 10.03.2000 година.

7.2. Отворањето на понудите ќе се врши на ден 10.03.2000 година во 11,00 часот, во Управната зграда на Клиничкиот центар.

7.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не ќе бидат изработени според тендерската документација и словите во овој повик, нема да бидат разгледани.

НАПОМЕНА: Понудувачите се должни податоците за лековите што се предмет на набавката на овој повик, да ги внесат во тендерската документација што ќе ја подигнат од набавувачот.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
234. Одлука за помилување на осудени лица	415
235. Одлука за разрешување и именување член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија	415
236. Одлука за избор на стратешки инвеститор на Рудници и индустрија за никел, железо и антимон „ФЕНИ“ – Кавдарци	415
237. Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата во Министерството за внатрешни работи.	416
238. Одлука за определување царински контингенти при увоз на суров шеќер наменет за непосредно производство за 2000 година	429
239. Одлука за распределување на средствата до локалните јавни гласила за 2000 година	429
240. Одлука за определување највисоки цени на бранното и лесот	429

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност
– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.